

Деловна претпријатие со ограничена одговорност
Хидросистем Злетовица-Пробиштип

Бр. 05 - 164/2
05.03 2024 год.

ЕМБС: 05532515

Целосно име: Јавно претпријатие за извршување на водостопански дејности Хидросистем Злетовица-Пробиштип Ndermarrje publike per ekzekutimin e aktiviteteteve te ekonomise se ujerave HS Zletovica Probishtip

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2023

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки и други прилози

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	4.119.940.601,00			4.248.743.399,00
2	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	5.051.644,00			13.200,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	5.051.644,00			13.200,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	4.114.888.957,00			4.248.730.199,00
10	-- Недвижности (011+012)	3.980.510.352,00			4.112.541.434,00
11	-- Земјиште	12.486.839,00			12.499.581,00
12	-- Градежни објекти	3.968.023.513,00			4.100.041.853,00
13	-- Постројки и опрема	52.849.896,00			46.150.114,00
14	-- Транспортни средства	325.398,00			135.891,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	124.823,00			33.113,00
16	-- Биолошки средства	465.230,00			630.635,00
17	-- Аванси за набавка на материјални средства				1.321.622,00
18	-- Материјални средства во подготовка	80.600.827,00			87.904.545,00
19	-- Останати материјални средства	12.431,00			12.845,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	66.419.003,00			60.803.918,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	14.286.675,00			13.414.568,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	250.585,00			295.773,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	14.036.090,00			13.118.795,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	42.919.487,00			42.225.184,00
47	-- Побарувања од купувачи	42.143.906,00			38.743.939,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи				40.522,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	599.135,00			3.432.712,00

50	-- Побарувања од вработените	176.446,00		8.011,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	9.212.841,00		5.164.166,00
60	-- Парични средства	9.212.841,00		5.164.166,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	91.330,00		62.823,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	4.186.450.934,00		4.309.610.140,00
64	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	5.922.594,00		5.920.403,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	54.415.140,00		109.410.675,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	1.443.926.774,00		1.437.116.709,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	12.683.656,00		12.683.656,00
72	-- Законски резерви	12.683.656,00		12.683.656,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	1.340.389.690,00		1.218.054.312,00
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	61.805.600,00		122.335.378,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	4.131.977.294,00		4.135.176.635,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	4.128.934.276,00		4.128.934.276,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	4.128.934.276,00		4.128.934.276,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	3.043.018,00		6.242.359,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	798.748,00		4.145.859,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	627.433,00		630.008,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	521.886,00		392.338,00
100	-- Обврски кон вработените	999.404,00		817.220,00
101	-- Тековни даночни обврски	8.476,00		216.093,00
108	-- Останати краткорочни обврски	87.071,00		40.841,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	58.500,00		65.022.830,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	4.186.450.934,00		4.309.610.140,00
112	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА- ПАСИВА	5.922.594,00		5.920.403,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	113.935.843,00			41.936.185,00
202	-- Приходи од продажба	41.385.705,00			36.154.105,00
203	-- Останати приходи	72.550.138,00			5.782.080,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	177.325.882,00			164.714.664,00
208	-- Трошоци за суровини и други материјали	3.666.617,00			3.546.816,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	6.837.001,00			2.773.984,00
212	-- Останати трошоци од работењето	1.734.464,00			2.003.581,00

213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	18.909.945,00		15.271.499,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	11.394.855,00		9.680.028,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	922.168,00		724.495,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	4.789.938,00		4.046.202,00
217	-- Останати трошоци за вработените	1.802.984,00		820.774,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	143.035.452,00		140.960.082,00
219	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	12.742,00		22.160,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	8,00		81,00
222	-- Останати расходи од работењето	3.129.653,00		136.461,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	1.585.069,00		535.354,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	1.585.069,00		535.354,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	630,00		92.253,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	630,00		1.062,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва			91.191,00
247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	61.805.600,00		122.335.378,00
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	61.805.600,00		122.335.378,00
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	61.805.600,00		122.335.378,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	29,00		30,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00		12,00
270	-- Загуба за годината	61.805.600,00		122.335.378,00
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	61.805.600,00		122.335.378,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
605	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	5.051.644,00			13.200,00
609	-- Земјишта	12.486.839,00			12.499.581,00
612	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	1.700.510.596,00			1.759.591.912,00
613	-- Сегашна вредност на објекти од нискоградба (< или = АОП 012 од БС)	2.267.512.917,00			2.340.449.941,00
614	-- Сегашна вредност на информациска опрема и телекомуникациска опрема (< или = АОП 013 од БС)	131.780,00			
615	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)	1.519.811,00			175.675,00

616	-- Сегашна вредност на повеќегодишните насади (< или = АОП 016 од БС)	465.230,00		630.635,00
626	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+ АОП 046+ АОП 047+АОП 048 Од БС)	42.143.906,00		40.106.083,00
628	-- Останати побарувања од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 034+ АОП 046+ АОП 047+АОП 051+ АОП 062 Од БС)	91.330,00		62.823,00
629	-- Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или= АОП 034+АОП 035+АОП 047+АОП 049+АОП 051+АОП 062 Од БС)	599.135,00		3.432.712,00
630	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+ АОП 046+ АОП 047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 Од БС)	43.010.817,00		43.569.107,00
633	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од Влада на РСМ, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или =АОП 065 од БС)	1.443.926.774,00		1.437.116.709,00
635	-- Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата(< или =АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 Од БС)	1.426.181,00		4.775.867,00
639	-- Обврски по основ на трговски кредити, аванси и останати обврски кон сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 096+ АОП 097+ АОП 098+ АОП 099+ АОП 100+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 Од БС)	3.101.518,00		71.265.189,00
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	41.385.705,00		36.154.105,00
641	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	10.844,00		22.100,00
642	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	41.374.861,00		36.132.005,00
643	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	41.385.705,00		36.154.105,00
657	-- Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	70.673.786,00		
659	-- Приходи по основ на донации и спонзорства (< или = АОП 203 од БУ)	70.673.786,00		
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	1.876.352,00		5.779.635,00
663	-- Приходи од поранешни години (< или	1.321.622,00		

	= АОП 203 од БУ)			
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	934.075,00		1.252.357,00
677	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	1.105.354,00		1.065.122,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	327.778,00		278.561,00
691	-- Вкалкулирани надомести за време на боледување	149.594,00		105.698,00
694	-- Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)			99.732,00
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	723.934,00		533.340,00
696	-- Помощти (< или = АОП 217 од БУ)	101.863,00		29.145,00
698	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	46.767,00		54.737,00
699	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)			27.266,00
700	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	831.065,00		29.707,00
707	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	648.449,00		1.038.885,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	135.677,00		115.595,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	67.422,00		71.259,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	153.397,00		142.468,00
714	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	26.274,00		22.629,00
715	-- Надоместоци за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	164.409,00		245.557,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	479.733,00		348.130,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	29,00		30,00
723	-- Просечен број на вработени во седиштето на субјектот врз основа на состојбата на крајот на месецот	29,00		30,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2285	- 35.11 - Производство на електрична енергија	10.844,00			
2293	- 36.00 - Собирање, обработка и снабдување со вода	115.510.068,00			

Потпишано од:

Mitko Madjov

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

ДОДАДИ ВО КОШНИЧКА ПЕЧАТИ ЛИСТА НА ГОДИШНИ СМЕТКИ

Бр. 05-69/3
 15.03 2024 год.



ДАНОЧЕН БИЛАНС за оданочување на добивка

ДБ

* Поделница Убрavo за јавни приходи

Посебен даночен статус

Заштитни друштва ТИРЗ Казнено поправни домови

Единствен даночен број

4022001103308

Скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт

JP HS ZLETOVICA PROBIŠTIP NP NS ZLETOVICA PROBIŠTIP

Телефон

032481521,03248

e-пошта

contact@hszletovica.com.mk

15/03/2024 08:50:38
 1503246701 19
 TONEV . ЗАЈ- ПРОБИШТИП

Даночен период

од 01/01/2023 до 31/12/2023

Рок за поднесување

15/03/2024

Исправка на ДБ

УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА

* без гени

		АОП	
I.	Финансиски резултат во биланс на успех	01	-61805600
II.	Непризнаени расходи и помалку искажани приходи за даночни цели (збир од АОП 03 до АОП 39)	02	433807
1.	Расходи кои не се поврзани со вршење на дејноста на субјектот односно не се непосреден услов за извршување на дејноста и не се последица од вршењето на дејноста	03	0
2.	Надоместоци на трошоци и други лични примања од работен однос над утврдениот износ	04	0
3.	Надоместоци на трошоци на вработените што не се утврдени со член 9 став (1) точка 2) од ЗДД	05	35038
4.	Трошоци за организирана исхрана и превоз над износите утврдени со закон	06	0
5.	Трошоци за хотелско сместување во износ над 6.000 денари дневно по лице и трошоци за превоз на лица кои не се документирани	07	0
6.	Трошоци за исхрана на вработените кои работат ноќно време, над износите утврдени со закон	08	0
7.	Трошоци по основ на месечни надоместоци на членови на органи на управување над висината утврдена со закон	09	0
8.	Трошоци по основ на уплатени доброволни придонеси во доброволен пензиски фонд над висината утврдена со закон	10	0
9.	Трошоци по основ на уплатени премии за осигурување на живот над висината утврдена со закон	11	0
10.	Надоместоци за лица волонтери и за лица ангажирани за вршење на јавни работи над износите утврдени со закон	12	0
11.	Скриени исплати на добивки	13	3268
12.	Кусоци кои не се предизвикани од вонредни настани (кражба, пожар или други природни непогоди)	14	0
13.	Трошоци за репрезентација	15	122109
14.	Трошоци за донации направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 5% од вкупниот приход остварен во година	16	0
15.	Трошоци за спонзорства направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 3% од вкупниот приход остварен во годината	17	0
16.	Трошоци за донации во спортиот согласно со членот 30-а од ЗДД	18	0
17.	Трошоци по основ на камата по кредити кои не се користат за вршење на дејноста на обврзникот	19	0
18.	Осигурителни премии кои ги плаќа работодавачот во корист на членови на органите на управување и на вработени	20	0
19.	Даноци по задршка (одбивка) исплатени во име на трети лица кои се на товар на трошоците на даночниот обврзник	21	0
20.	Парични и даночни казни, пенали и казнени камати за ненавремена уплата на јавни давачки и на трошоци за присилна наплата	22	630
21.	Трошоци за стипендии	23	0
22.	Трошоци на кало, растур, крш и расипување	24	0
23.	Траен отпис на ненаплатени побарувања	25	0
24.	Трошоци за нето износот на примањата по основ на деловна успешност над износот на кој се пресметани придонеси согласно со закон	26	0
25.	Трошоци за практикантска работа над износите пропишани во Законот за практиканство	27	0
26.	Трошоци за практична обука на ученици и практична настава на студенти во висина над 8.000 денари месечно	28	0
27.	Трошоци за амортизација на ревалоризираната вредност на материјални и нематеријални средства	29	0

28.	Трошоци за амортизација на материјални и нематеријални средства која е повисока од амортизацијата пресметана на набавната вредност на средствата со примена на стапки над пропишаните согласно Номенклатурата на средствата за амортизација	30		0
29.	Преостаната сегашна вредност на основните Средства кои не се користат, а се амортизираат во целост за кои не е издадена согласност од Управата за јавни приходи	31		193279
30.	Трошоци за исправка на вредноста на ненаплатени побарувања	32		0
31.	Износ на ненаплатени побарувања од заем	33		0
32.	Износ на позитивна разлика помеѓу расходите кои произлегуваат од трансакција по трансферна цена и расходите кои произлегуваат од таа трансакција по пазарна цена утврдена со принципот на „дофат на рака“ меѓу поврзани лица	34		0
33.	Износот на позитивната разлика помеѓу приходите кои произлегуваат од трансакцијата по цена утврдена во согласност со „дофат на рака“ и приходите кои произлегуваат од таа трансакција по трансферната цена меѓу поврзани лица	35		0
34.	Износ на дел од камати по заеми кои се добиени од поврзано лице, кој го надминува износот кој би се остварил доколку се работи за неповрзани лица	36		0
35.	Износ на затезни камати кои произлегуваат од односите со поврзано лице	37		0
36.	Износ на камати на заеми добиени од содружници или акционери – нерезиденти со најмалку од 20% учество во капиталот	38		0
37.	Други усогласувања на расходи	39		79482
III. Даночна основа (I+II)		40		-61371793
IV. Намалување на даночна основа (АОП 42+ АОП 43+ АОП 44+ АОП 45+ АОП 46+ АОП 47+ АОП 48)		41		0
38.	Износ на наплатени побарувања за кои во претходниот период е зголемена даночната основа	42		0
39.	Износ на вратен дел од заем за кои во претходните даночни периоди било извршено зголемување на даночната основа	43		0
40.	Износ на трошоците за амортизација над износот пресметан со примена на амортизациони стапки утврдени со номенклатурата на средствата за амортизација и годишните амортизациони стапки за кои во претходниот период е извршено зголемување на даночната основа	44		0
41.	Износ на неисплатените надоместоци над износите утврдени во член 9 став (1) точки 2), 3-6), 4), 5), 5-а) и 6), од ЗДД, за кои во претходниот период е извршено зголемување на даночната основа, доколку истите се искажани како приход	45		0
42.	Дивиденди остварени со учество во капиталот на друг даночен обврзник, оданочени со данок на добивка кај исплатувачот	46		0
43.	Дел од загуба намалена за непризнаени расходи, пренесена од претходни години	47		0
44.	Износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана добивка)	48		0
V. Даночна основа по намалување (III-IV)		49		0
VI. Пресметан данок на добивка (V x 10%)		50		0
VII. Намалување на пресметаниот данок на добивка (АОП 52+АОП 53+АОП 54+АОП 55)		51		0
45.	Намалување на данокот за вредноста на набавени и ставени во употреба до 10 фискални системи на опрема за регистрирање на готовински плаќања	52		0
46.	Износ на данок содржан во оданочени приходи / добивки во странство (withholding tax) до пропишаната стапка	53		0
47.	Данок кој го платила подружницата во странство за добивката вклучена во приходите на матичното правно лице во Република Македонија но не повеќе од износот на данокот по пропишаната стапка во ЗДД	54		0
48.	Износ на пресметано даночно олеснување за дадена донација утврдена во согласност со член 30-а од ЗДД	55		0
VIII. Пресметан данок по намалување (VI-VII)		56		0
49.	Платени аконтации на данокот на добивка за даночниот период	57		0
50.	Износ на повеќе платен данок на добивка пренесен од претходните даночни периоди	58		0
51.	Износ за доплата / повеќе платен износ (АОП 56-АОП 57-АОП 58)	59		0
IX. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ				
52.	Вкупен износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана)	60		0
53.	Загуби од претходни години за кои правото на покрите во рок од три години не е изминато	61		278732378
54.	Остварена загуба намалена за непризнаените расходи од тековната година која може да се пренесе во наредните три години	62		61371793
55.	Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот по одредбите од член 30 од ЗДД	63		0
56.	Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот платен во странство до пропишаната стапка	64		0
57.	Остварен вкупен приход во годината	65		115520912
58.	Вкупни трошоци за донации во годината за кои се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	66		0
59.	Вкупни трошоци за донации во годината за кои не се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	67		0
60.	Вкупни трошоци за спонзорства во годината, за кои се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	68		0
61.	Вкупни трошоци за спонзорства во годината, за кои не се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	69		0
62.	Вкупни трошоци за донација во спорт за која е користено намалување на пресметаниот данок, по член 30-а од ЗДД	70		0

ПРИЛОГ
со податоци за трансакции меѓу поврзани лица

А. ТРАНСАКЦИИ МЕЃУ ПОВРЗАНИ ЛИЦА СОГЛАСНО ЧЛЕН 12 И ЧЛЕН 12-А ОД ЗАКОНОТ ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА

Реден број	Вид на трансакција	Продажба	Набавка
1	Нематеријални средства	0	0
2	Материјални средства	0	0
3	Финансиски средства, освен заеми	0	0
4	Заеми	0	0
5	Залихи на материјали, производи и стоки	0	0

Реден број	Вид на трансакција	Приход	Трошоци
6	Камати	0	0
7	Услуги	0	0
8	Надоместоци за авторски права	0	0
9	Вкупен износ на останати трансакции	0	0

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Назив / Име и презиме	Митко	Маџов	
ЕДБ / ЕМБГ	2404972494004	Датум на пополнување	5/03/2024 08:49:21
Својство	Раководител на економско-ф	Потпис	

ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ

Име и презиме	Митко	Маџов	
ЕМБГ	2404972494004	Датум на пополнување	
Својство	Раководител на економско-ф	Потпис	Електронски потпишана

* Говорилцаа Управа за Јавни Приходи

Податоци за
обработката

Бр. 05-164/1
05.03.2024 год.

ПРИЛОГ 3

ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ

Назив на друштвото: Јавно претпријатие за извршување на водостопански дејности ХС Злетовица Пробиштип

Форма на трговско друштво: Јавно претпријатие

Број на регистарска влошка: 02041923?-7-09-000

Седиште: ул. "Цветко Тонев" бр.3А Пробиштип

Промени во регистарска влошка во трговскиот регистар до периодот на известување:

- 2003 година разрешување на Директор и именување на Директор
- 2004 година разрешување на Директор и именување на Директор
- 2006 година разрешување на Директор и именување на Директор
- 2012 година запишување на основна главнина на Јавното претпријатие
- 2013 година зголемување на основна главнина на Јавно претпријатие
- 2014 година разрешување на Директор и именување на в.д. Директор
- 2015 година разрешување на в.д. Директор и именување на Директор
- 2018 година разрешување на Директор и именување на в.д. Директор
- 2018 година разрешување на в.д. Директор и именување на Директор
- 2018 година зголемување на основна главнина на Јавно претпријатие
- 2019 година зголемување на основна главнина на Јавното претпријатие
- 2019 година запишување на измена на Статутот на Јавното претпријатие
- 2021 година зголемување на основна главнина на Јавното претпријатие
- 2022 година зголемување на основна главнина на Јавното претпријатие
- 2022 година разрешување на Директор и именување на в.д. Директор

Позначајни дејности кои ги извршува:

- Искористување на водите во земјоделството
- Вадење на чакал и песок
- Производство на електрична енергија
- Собирање, пречистување и дистрибуција на вода за пиење и прехранбена вода
- Изградба на хидроградежни објекти
- Проектирање
- Инженеринг

Идентификација на поврзан субјект: нема

Број на вработени према степен на образование: Вкупно 29 вработени од кои 28 редовно вработени и 1 в.д. Директор кој го именува Управниот одбор на Јавното претпријатие

- ВСС - 15 (петнаесет) вработени
- Вишо образование - 1 (еден)
- ССС - 13 (тринаесет)

Сопственичка структура: Државна, основач Влада на Република Северна Македонија

Други релевантни информации за друштвото: електронско сандаче: e-mail: contact@hszletovica.com.mk
ЕМБС 5532515

2. Основи за подготовка на Годишната сметка

Изјава за усогласеност (стандарди врз основа на кои е подготвена годишната сметка):

ЈП ХС „Злетовица“, Пробиштип годишната сметка ја подготви согласно сметководствените стандарди за финансиско известување (МСФИ/МСС) прифатени во РСМ и Правилникот за водење на сметководство („Сл.весник на РСМ број 159/2009, 164/2010 и 107/2011).

Информација дали годишната сметка е поединечна или консолидирана:

Годишната сметка е поединечна

Валута на презентација :

Годишната сметка е презентирана во македонски денари (МКД)

3. Значајни сметководствени политики

Како прилог кон белешките се дава краток опис на позначајните сметководствени политики кои се применети во двата пресметковни периода во изготвувањето на годишната сметка (за приходите, расходите, нематеријалните средства, материјалните средства, побарувањата и обврските и друго).

Сметководствените политики се правила, принципи, конвенции кои се применуваат во текот на целата известувачка година и за претходната година.

3.1 Составување на Годишната сметка

Составувањето на годишната сметка на Друштвото се врши во согласност со Законот за трговски друштва („Службен весник на РСМ“, бр. 28/04...99/22) и Правилникот за водење сметководство („Сл. весник на РМ“, бр. 159/09, 164/10 и 107/11).

Годишната сметка е изготвена со примена на принципот на пресметковна основа во сметководството, според кој ефектите на трансакциите и другите настани се признаваат кога ќе настанат (а не кога ќе се примат или платат пари или парични еквиваленти).

Сметководствени политики кои се применети при составувањето на годишната сметка на друштвото се:

3.2 Сметководствена политика на приходи

Во согласност со МСС 18 приходите се мерат според објективната вредност на примените парични средства или побарувања, намалени за одобрените дисконти и данокот на додадена вредност. Приходот се признава (евидентира) во моментот кога услугата е извршена, односно добрата се продадени.

3.2.1 Приход од позитивни курсни разлики

Друштвото искажува приходи од позитивни курсни разлики кои настануваат од трансакции во странска валута кои се преведуваат во денари.

Приходите од позитивни курсни разлики се признаваат за периодот за кој се однесуваат а се пресметуваат според побарувањата и обврските изразени во странска валута на тримесечна основа а најдоцна на денот на билансот на состојба освен позитивните курсни разлики од обврската по Договорот за заем од Министерство за финансии број

0307-1777/2 од 13.11.2013 година кои нема да се пресметуваат до 2029 година од кога Претпријатието ќе започне да го враќа заемот кон Министерството за финансии. Горенаведениот исклучок се базира и е во согласност со Записникот од Управата за јавни приходи за контрола на данокот на добивка на Претпријатието број 2818/06180-0593/1 од 18.07.2018 година.

Доколку, во известувачката 2023 година не се применеше горенаведениот исклучок Претпријатието ќе искажеше позитивна курсна разлика по обврската од заемот во јапонски јени од 455.531.354,00 денари.

3.2.2 Приходи од наемнини (оперативен лизинг)

Приходите поврзани со оперативниот лизинг (наем) се признаваат за периодот за кој се однесуваат. Во согласност со МСС 18 во сметководството се искажуваат во моментот на нивното настанување.

3.2.3 Приходи од камати

Во согласност со МСС 18, друштвото приходите од камати ги искажуваме во моментот на нивното настанување а се пресметуваат најдоцна на денот на билансот на состојба.

3.2.4 Приходи од Буџет на РСМ

Дозначените финансиски средства од Буџетот на РСМ за покривање на тековните трошоци и ликвидност на Претпријатието се евидентирани како приход.

Дозначените буџетски финансиски средства за капитални инвестиции на Претпријатието од владина институција директно на жиро сметка на фирмите изведувачи се евидентираат како приход.

3.3 Сметководствена политика на расходи

Во друштвото расходите се прикажуваат врз принципот на пресметковна основа. Вредноста на набавката, односно цената на чинење на производите/стоките и услугите се признава како расход во моментот на остварувањето на приходот од нивната продажба (принцип на спротивставување).

3.3.1 Трошоци од наемнини (Оперативен лизинг)

Трошоците поврзани со оперативниот наем (лизинг) се признаваат - за периодот за кој се направени. Овие трошоци се однесуваат на изнајмување на деловни простории, магацини, превозни средства и други видови наем. Тие се признаваат во сметководството во моментот на нивното настанување, а во согласност со склучените договори за наем.

3.3.2 Трошоци за одржување и поправки

Трошоците за одржување и поправки на недвижности, постројки и опрема се признаваат во моментот на нивното настанување.

3.3.3 Трошоци на позајмување (Камати)

Во согласност со МСС 23, друштвото трошоците на позајмување (камати) ги евидентира како расходи во моментот на нивното настанување.

Трошоците на позајмување (камати) се признаваат за периодот за кој се однесуваат освен трошоците на позајмување (камати) по Договорот за заем од Министерство за финансии наш број 0307-1777/2 од 13.11.2013 година кои нема да се пресметуваат до 2029 година од кога Претпријатието ќе започне да го враќа заемот кон Министерството за финансии. Горенаведениот исклучок се базира и е во согласност со Записникот од Управата за јавни приходи за контрола на данокот на добивка на Претпријатието број 2818/06180-0593/1 од 18.07.2018 година.

Доколку, во известувачката 2023 година не се применеше горенаведениот исклучок Претпријатието ќе искажеше расход за камати по основ на заемот во јапонски јени од 17.527.664,00 денари.

3.3.4 Трошоци за амортизација на нејнековни средства (нематеријални и материјални)

Друштвото амортизацијата на материјални средства (недвижности, постројки и опрема) и на нематеријалните средства (патенти, лиценци □ софтвер) ја пресметува пропорционално. Амортизацијата за 202 година изнесува 143.035.452,00 ден.

Врз основа на Уредбата за номенклатура на средствата за амортизација и годишните амортизациони стапки донесена од Владата на РСМ на 28.12.2019 година амортизационите стапки за известувачката и претходната година во Претпријатието се следни:

РБ	Опис	Корисен век (год.)	Стапка (%)
1	Нематеријални средства	5	20
2	Градежни објекти		
2.1	Брана, цевководи, зафати, згради, далекуводи	40	2,5
2.2	Патишта - горен строј	33	3
3	Опрема		
3.1	Хидромеханичка опрема	20	5
3.2	Мебел и канцалариска опрема	5	20
3.3	Компјутерска и телекомуникациска опрема, возила	4	25
3.4	Друга опрема	10	10
4	Биолошки средства	10	10

3.3.5 Плаќа и надоместоци од плаќа на вработените

Друштвото во согласност со Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, исплатува плата и плаќа придонеси за задолжително социјално осигурување. За исплатените плати Претпријатието плаќа данок на личен доход со примена на стапки пропишани со закон.

3.3.6 Расходи од негативни курсни разлики

Друштвото искажува расходи од курсни разлики во согласност со барањата на МСС 21, кои настануваат од трансакции во странска валута кои се преведуваат во денари.

Расходите од негативни курсни разлики се признаваат за периодот за кој се однесуваат а се пресметуваат според побарувањата и обврските изразени во странска валута на тримесечна основа а најдоцна на денот на билансот на состојба освен негативните курсни разлики од обврската по Договорот за заем од Министерство за финансии број 0307-1777/2 од 13.11.2013 година кои нема да се пресметуваат до 2029 година од кога Претпријатието ќе започне да го враќа заемот кон Министерството за финансии. Горенаведениот исклучок се базира и е во согласност со Записникот од Управата за јавни приходи за контрола на данокот на добивка на Претпријатието број 2818/06180-0593/1 од 18.07.2018 година.

3.4 Материјални средства (недвижности, постројки и опрема)

Во согласност со МСС 16 недвижностите, постројките и опремата се признаваат по набавни цени намалени за акумулираната амортизација и акумулираната загуба заради обезвреднување.

Набавната вредност на недвижности, постројки и опрема се состои од фактурната вредност зголемена за увозните царини, неповратните даноци, како и сите трошоци кои директно придонесуваат за доведување на средствата во работна состојба за намената за која се набавени. Сите добиени попусти и работи ја намалуваат фактурната вредност на средството.

Претпријатието ги евидентира овие средства со вредност поголема од 500 евра во денарска противвредност.

Капиталните вложувања, обновувања и поправки кои го продолжуваат корисниот век и функционалноста на средството се капитализираат. Поправките за сервисирање и одржувањата се прикажуваат како трошок во моментот на нивно настанување и се искажуваат како оперативни трошоци.

Корисниот век на употреба се утврдува преку стапката на амортизација.

3.5 Сметководствени полијики на нематеријални средства

Нематеријалните средства (патенти, лиценци, софтвер) се искажуваат според нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулираната загуба заради обезвреднување. Одржувањето на софтверот се признава како трошок во моментот на неговото настанување.

3.6 Сметководствена полијика на залихи

Друштвото во согласност со МСС 2, залихите почетно ги мери според набавната вредност која се состои од: набавна цена, увозни давачки и други даноци, (кои не се рефундираат), трошоци за превоз, манипулирање и други трошоци. За мерење на набавната вредност се применува трошочната формула - ФИФО.

3.7 Сметководствена полијика на побарувања

Друштвото ги искажува, побарувањата од купувачите според нивната номинална вредност намалена за соодветните исправки на вредноста кои се прикажуваат кога постои објективен доказ дека друштвото нема да биде во можност да ги наплати сите досеани износи. Индикатори за вредносно усогласување (обезвреднување) на побарувањата се: финансиски потешкотии на должникот, веројатноста должникот да влезе во процес на ликвидација или финансиска реорганизација и неможноста за плаќање.

Вредносното усогласување (отписот) на побарувањата се спроведува врз основа на старосната структура на побарувањата и кога се оценува дека делумната или целосната наплата на побарувањето повеќе не е веројатна при што се признава расход. Последователните наплати на претходно опишаните побарувања и соодветното намалување на исправката се признаваат како приход.

Побарувањата кои се искажуваат во странска валута се пресметуваат според средниот курс на НБРМ на денот на составување на Билансот на состојбата.

Побарувањата ги класифицираме како краткорочни доколку пристигнуваат за наплата во рок од 12 месеци од датумот на изготвување на извештајот за финансиската состојба.

3.8 Сметководствена полијика на обврски

Друштвото обврските по заеми, обврските спрема кредитните институции, обврските за аванси, депозити и гаранции, обврските спрема добавувачите, обврските спрема вработените, обврските за даноци, придонеси и други давачки, обврските врз основа на удел во резултатот и останатите краткорочни обврски ги признава во вредност која е искажана во соодветна сметководствена исправа, зголемена за каматите според склучениот договор, пропис, односно одлука на надлежниот орган на друштвото.

Обврските искажани во странска валута се пресметуваат по среден курс на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на изготвување на Извештајот на финансиската состојба, освен обврската по Договорот за заем од Министерство за финансии број 0307-1777/2 од 13.11.2013 година на вкупен износ од 10.548.264.851,38 јапонски јени (главница и камата) која се утврдува на фиксен износ од 4.128.934.276,00 денари по девизен курс од 31.12.2014 година и ќе остане на тој износ до 2029 година од кога Претпријатието ќе започне да го враќа заемот кон Министерството за финансии. Горенаведениот исклучок се базира и е во согласност со Записникот од Управата за јавни приходи за контрола на данокот на добивка на Претпријатието број 2818/06180-0593/1 од 18.07.2018 година.

Обврски се класифицираат како краткорочни, доколку на датумот на изготвување на Извештајот на финансиската состојба рокот на доспевање им е до 12 месеци.

Обврските спрема поврзаните друштва, обврските по заеми, обврските спрема кредитните институции, обврските за аванси, обврските спрема добавувачите и останатите долгорочни обврски се искажуваат по номинална вредност, зголемена за достасаните камати според склучениот договор.

3.9 Сметководствена политика на пари и парични еквиваленти

Друштвото парите и паричните еквиваленти од средствата на трансакциски сметки, благајната и останатите ликвидни вложувања со рок на доспеаност до три месеци, (или помалку) кои можат да се конвертираат во познати парични износи и се изложени на незначаен ризик од промена во вредноста, се водат во номинални износи.

Паричните средства на девизните сметки во банките и девизната благајна се искажуваат според средниот курс на НБРМ на денот на билансот на состојбата.

4. Користени процени

Во согласност со својата сметководствена политика, менаџментот проценките ги разгледува периодично и промените во проценките ги прикажува во периодите во кои истите настануваат, а се однесуваат на обезвреднување на финансиските средства и финансиските обврски.

За извештајната 2023 година менаџментот смета дека евидентираните сметководствени износи се објективно прикажани вредности според условите на пазарот.

5. Промена на сметководствени политики и корекција на грешки

Сметководствените политики се применуваат од период до период конзистентно, а се менуваат доколку тоа е условено со измена на став или донесување на одлука или решение од државен институција или донесување на МСФИ.

Менаџментот може да направи промена на сметководствените политики ако процени дека новата сметководствена политика води кон подобра презентација на случувањата и позициите во финансиските извештаи.

Кога промената на сметководствената политика се врши ретроспективно ентитетот ја применува новата сметководствена политика на компаративните информации за претходните периоди до најраниот датум кога тоа е изводливо, исто како новата сметководствена политика да била применета отсекогаш. Доколку е непрактично да се одредат ефектите на поединечните периоди на промена во сметководствената политика на компаративните информации за еден или повеќе презентирани периоди, ентитетот ја применува новата сметководствена политика на сметководствените вредности за средствата и обврските на почетокот на најраниот период за кој е изводлива ретроспективна примена, што пак може да биде тековниот период и ги прави соодветните корекции на почетното салдо на секоја засегната компонента на главнината за тој период.

Во случај на материјална (значајна грешка) друштвото ретроспективно ја исправа материјалната грешка од претходен период во првиот финансиски извештај одобрен за објавување, откако истата била откриена, при што повторно ги прикажува компаративните износи за претходниот презентираан период кога грешката се појавила, или доколку грешката се појавила пред да биде презентираан најраниот претходен период, повторно ги прикажува почетните салда на средствата, обврските и главнината за најраниот претходно презентираан период.

6. Управување со ризик

Друштвото има воспоставено систем за управување со ризиците на кои е изложено, според кој опфаќа идентификување, следење, мерење и управување со истите.

Побарувањата по заеми и камати кои не се плаќаат во договорениот рок, друштвото ги анализира и презема мерки со кои одобрените заеми, заедно со каматите ги наплатува редовно и речиси без никакво задоцнување.

Со цел да ја осигура наплатата на побарувањата, друштвото спроведува и: опомени, покренување на спорови, спогодби, усогласување преку потврди (ИОСИ).

Друштвото врши оценка на влијанието на ризиците кои произлегуваат од основната дејност, врз висината на неговите средства и остварената добивка и редовно ги следи побарувањата од основната дејност, како и остварените резултати од работењето на месечно и квартално ниво. Пазарниот ризик на друштвото е умерен.

Ризикот на ликвидноста (навремено исполнување на своите обврски спрема добавувачите) се надминува со средства за Проектот Злетовица во Буџетот на Република Северна Македонија за соодветен период. Менаџерскиот тим на Претпријатието ги обелоденува потребните буџетски средства за одржување на ликвидноста преку финансиски план.

Ризик од курсни разлики

Претпријатието не е изложено на ризик од курсни разлики (кредит искажан во јапонски јени), бидејќи курсните разлики и каматата од јапонскиот кредит нема да се евидентираат до 2029 година.

7. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Опис	Патенти и лиценци	Гудвил	Софтвер	Ост. сред.	Сред. во подг.	Вкупно
Набавна вредност						
салдо на 01.01.2023г.	0	0	36.000	0	0	36.000
зголемување	2.461.464					2.461.464
намалување						0
прекнижување	3.551.661		15.111.382			18.663.043
салдо на 31.12.2023г.	6.013.125	0	15.147.382	0	0	21.160.507
Исправка на вредност						
салдо на 01.01.2023г.	0	0	22.800	0	0	22.800
амортизација	346.628		796.392			1.143.020
намалување						0
прекнижување	3.551.661		11.391.382			14.943.043
салдо 31.12.2023г.	3.898.289	0	12.210.574	0	0	16.108.863
Нето сметководствена вредност на 31.12.2023г.	2.114.836	0	2.936.808	0	0	5.051.644
Нето сметководствена вредност на 01.01.2023г.	0	0	13.200	0	0	13.200
						0
Набавна вредност						
салдо на 01.01.2022г.			36.000			36.000
зглемување						0
намалување						0
салдо на 31.12.2022г.	0	0	36.000	0	0	36.000
Исправка на вредност						
салдо на 01.01.2022г.			15.600			15.600
амортизација			7.200			7.200
намалување						0
салдо 31.12.2022г.	0	0	22.800	0	0	22.800
Нето сметководствена вредност на 31.12.2022г.	0	0	13.200	0	0	13.200
Нето сметководствена вредност на 01.01.2022г.	0	0	20.400	0	0	20.400

8. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Опис	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Материјални средства во подготовка	Вкупно
Набавна вредност					
салдо на 01.01.2023г.	135.651.804	5.407.353.831	327.666.496	87.904.545	5.958.576.676
зголемување		250.996	23.287.929		23.538.925
намалување			7.796	7.303.718	7.311.514
прекнижување		4.263.423	-23.011.218		-18.747.795
салдо на 31.12.2023г.	135.651.804	5.411.868.250	327.935.411	80.600.827	5.956.056.292
Исправка на вредност					
салдо на 01.01.2023г.	123.152.223	1.307.311.978	281.347.378	0	1.711.811.579
амортизација		131.628.983	9.518.488		141.147.471
зголемување	12.742	198.212	3.510.583		3.721.537
намалување			7.796		7.796
прекнижување		4.705.564	-19.733.359		-15.027.795
салдо 31.12.2023г.	123.164.965	1.443.844.737	274.635.294	0	1.841.644.996
Нето сметководствена вредност на 31.12.2023г.	12.486.839	3.968.023.513	53.300.117	80.600.827	4.114.411.296
Нето сметководствена вредност на 01.01.2023г.	12.499.581	4.100.041.853	46.319.118	87.904.545	4.246.765.097
Набавна вредност					
салдо на 01.01.2022г.	135.651.804	5.407.278.141	327.406.664	74.228.448	5.944.565.057
зголемување		75.690	354.832	13.676.097	14.106.619
намалување			95.000		95.000
салдо на 31.12.2022г.	135.651.804	5.407.353.831	327.666.496	87.904.545	5.958.576.676
Исправка на вредност					
салдо на 01.01.2022г.	123.130.063	1.175.662.722	272.198.230	0	1.570.991.015
амортизација		131.649.256	9.134.624		140.783.880
зголемување	22.160		109.524		131.684
намалување			95.000		95.000
салдо 31.12.2022г.	123.152.223	1.307.311.978	281.347.378	0	1.711.811.579
Нето сметководств. вредност на 31.12.2022г.	12.499.581	4.100.041.853	46.319.118	87.904.545	4.246.765.097
Нето сметководствена вредност на 01.01.2022г.	12.521.741	4.231.615.419	55.208.434	74.228.448	4.373.574.042

9. БИОЛОШКИ СРЕДСТВА

Опис	Недов. земј. произ.	Основно стадо	Обртно стадо	Повеќег. насади	Сред. во подгот.	Вкупно
2023						
Состојба на 01.01.2023г.				630.635		630.635
Зголемување како резултат на набавки						0
Намалување како резултат на продажби						0
Ожненани земјоделски производи пренесени во залихи						0
Промена на вредноста на биолошките средства						0
Трошоци на амортизација на биолошките средства				165.405		165.405
Состојба на 31.12.2023 г.	0	0	0	465.230	0	465.230
Нетековни средства						0
Тековни средства						0
Вкупно биолошки средства	0	0	0	465.230	0	465.230
2022						
Состојба на 01.01.2022г.				796.040		796.040
Зголемување како резултат на набавки						0
Намалување како резултат на продажби						0
Ожненани земјоделски производи пренесени во залихи						0
Промена на вредноста на биолошките средства						0
Трошоци на амортизација на биолошките средства				165.405		165.405
Состојба на 31.12.2022 г.	0	0	0	630.635	0	630.635
Нетековни средства						0
Тековни средства						0
Вкупно биолошки средства	0	0	0	630.635	0	630.635

10. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

	Тековна година	Претходна година
Вложувања во конвертибилни обврзници		
Вкупно		
Број на конвертибилни обврзници:		
Права кои носат конвертибилни обврзници		

11. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

	Тековна година	Претходна година
Побарувања од купувачи во земјата	42.143.906	38.743.939
Побарувања од купувачи во странство		
Застарени, сомнителни и спорни побарувања		
Вредносно усогласување на побарувањата		
Вкупно	42.143.906	38.743.939

12. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	Тековна година	Претходна година
Парични средства на денарски сметки	9.196.629	5.138.380
Парични средства на платежни картици-денари	4.495	10.438
Парични средства во денарска благајна	11.717	15.348
Девизна сметка		
Девизна благајна		
Вкупно	9.212.841	5.164.166

13. ОСНОВНА ГЛАВНИНА

Родови на акции	Во сопственост						
2023 година	на	01.01.2023	%	зголем.	намал.	31.12.2023	%
	Физички лица						
	Правни лица						
	Откупени						
Обични акции	сопствени акции						
Приоритетни акции	ФПИО						
	Вкупно						
<hr/>							
2022 година		01.01.2022	%	зголем.	намал.	31.12.2022	%
	Физички лица						
	Правни лица						
	Откупени						
Обични акции	сопствени акции						
Приоритетни акции	ФПИО						
	Вкупно						

14. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Обврски со рок на доспевање над 5 години:		Тековна година	Претходна година
Вид на обврска	Вид на <u>обезбедување</u>		
Обврски спрема поврзани друштва			
Обврски спрема добаву. Обврски спрема поврзани друштва по основ на заеми и кредити			
Обврски по основ на кредити		4.128.934.276	4.128.934.276
Обврски по основ на заеми			
Останати долгорочни обврски			
Вкупно		4.128.934.276	4.128.934.276

15. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

	Тековна година	Претходна година
Добавувачи во земјата	633.069	4.145.859
Добавувачи во странство		
Добавувачи за нефактурирани стоки	165.679	
Вкупно	798.748	4.145.859

16. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ

	Тековна година	Претходна година
Краткорочни обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва		
Краткорочни кредити во земјата		
Краткорочни кредити во странство		
Вкупно		

17. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	Тековна година	Претходна година
Приходи од продажба во земјата	41.385.705	36.154.105
Приходи од продажба во странство		
Вкупно	41.385.705	36.154.105

18. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	Тековна година	Претходна година
Приходи од наемнини		
Прих.од наплатени отпишани побар.		
Приходи од државни подршки		
Приходи од донации	70.673.786	
Вкупно	70.673.786	

19.ОСТАНАТИ РАСХОДИ

	Тековна година	Претходна година
Транспортни услуги		
Трошоци за саеми		
Наемнина	22.144	
Дневници за службени патувања и патни трошоци	46.767	54.737
Трошоци за членови на органот на управување, надзорниот одбор	648.449	1.038.885
Трошоци за промоција, пропаганда и реклама	114.560	173.311
Премии за осигурување	67.422	71.259
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	153.397	142.468
Трошоци за ревизија	98.200	91.500
Трошоци за останати интелектуални услуги	545.942	502.187
Вредносно усогласување на краткорочни побарувања		
Загуби од оутѓување на нетековни средства		
Останати расходи	32.594.179	21.772.488
Вкупно останати оперативни расходи	34.291.060	23.846.835

20.ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ДРУШТВА

	Тековна година	Претходна година
Побарување по основ на купопр.односи		
Обврски по основ на купопрод. односи		
Прих.од продажба на готови производи		
Приходи од продажба на стоки		

Овластен сметководител

Митко Маџов

Пробиштип

31.12.2023 година

ЈП ХС Злетовица - Пробиштип

в.д.Директор

Љупчо Благоевски

